

Врз основа на член 22, став 1 точка 13; а во врска со член 67-а од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19 и 18/20) и член 101 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18), во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2020 година и Буџетот на Општина Карпош за 2020 година, Програма ГД-Прокети за енергетска ефикасност („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2019) и член 11 од од Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош бр.493/36 од 29.01.2020 година и Одлуката за давање согласност за објавување оглас за субвенционирање во постапката за поправка и санација на потоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош бр.493/37 од 29.01.2020 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2020), Комисијата за спроведување и објавување оглас и спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош формирана од Градоначалникот на Општина Карпош, со решение бр.11-1764/1 од 03.03.2020 година, распишува

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош

Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Карпош за 2020 година од Програмата ГД-Прокети за енергетска ефикасност, наменети за инвестиции во енергетска ефикасност на станбени згради за колективното домување, а врз условите и критериумите дадени во овој јавен повик.

- 1. Предмет на јавниот повик** е субвенционирање и поддршка на Заедници на сопственици или овластени Управители станбени згради за колективното домување во Општина Карпош за инвестиции со мерки за енергетска ефикасност во заедничките делови на згради за колективното домување во делот на:
 - Поправка и санација на постоечки лифтови и
 - Поправка и санација на оштетени кровни конструкции и кровни покривачи,

Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Карпош, Програма ГД-Прокети за енергетска ефикасност и тоа:

- во висина од **30%**, но не повеќе од **200,000,00** денари од вкупниот износ на вредноста на поправка и санација на постоечки лифтови и
 - Во висина од 30%, но не повеќе од 150.000,00 денари за поправка и санација на оштетена кровна конструкција и кровен покривач.
- 2. Право на учество** на јавниот повик имаат сите Заедници на сопственици или Управители на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош кои се евидентирани во регистарот на станбени згради во Општина Карпош, како Заедници на сопственици или Управители.
 - 3. Услови и критериуми за учество на јавниот повик** кои треба да бидат целосно исполнети од страна на потенцијалните корисници на субвенциите се следниве:
 - Станбените згради за колективно домување да бидат постари од 25 години,
 - Заедницата на сопственици да има донесено Одлука потпишана од минимум 51% од сопствениците на станбените еденици дека сопствениците на посебните делови се согласни да се изврши поправка и

санација на постоечки лифтови или оштетени кровни конструкции и кровни покривачи, заедно со списокот со своерачни потписи

- Заедницата на сопственици да има донесено Одлука потпишана од минимум 51% од сопствениците на станбените единици дека сопствениците на посебните делови се согласни да учествуваат со сопствени средства за дел од вкупниот износ за санација-поправка на постоечки лифтови и/или оштетени кровни конструкции и кровни покривачи, заедно со списокот со своерачни потписи
- Одлуките се носат заедно:
 - за поправка и санација на постоечки лифтови
 - за оштетени кровни конструкции и кровни покривачиВо насловот на одлуките потребно е да биде дефиниран предметот на кој се однесуваат истите
- Имотен лист со кој се докажува сопственоста,

4. Потребни документи за аплицирање/пријавување

- Пополнета Апликација – образец, потпишан/а од претседателот на заедница на сопственици или управителот,
- Изјава за старост на колективниот станбен објект, дадена и потпишана од овластено лице за застапување
- Листа со потписи на сопственици на станбени единици за учество во проектот,
- Потврда од општината за евиденција во регистарот на станбени згради,
- Решение од Централен регистар за Заедници на сопственици или Договор со Управители,
- Доказ за сопственост (имотен/и лист/ови)
- Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се согласни да се изврши поправка или санација на постоечки лифтови и/или поправка и санација на оштетени кровни конструкции и кровни покривачи
- Заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се согласни да учествуваат со сопствени средства за дел од вкупниот износ за поправка или санација на постоечки лифтови и/или поправка и санација на оштетени кровни конструкции и кровни покривачи

5. Начин и рок на доставување на пријавите

Апликациите за проектите „Субвенционирање во постапката за поправки санација на постоечки лифтови и/или прокетот поправки санација на оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради“ во Општина Карпош може да се подигне во Архивата на Општина Карпош или од официјалната веб страница на Општина Карпош (karpos.gov.mk)

Јавниот повик трае 30 дена,од денот на објавувањето, поточно до 16.06.2020 година (вторник).

Пријавите треба да се достават до Општина Карпош, преку пошта на адреса: ул. Радика бр.9 ,1000 Скопје, или во Архивата на Општина Карпош најдоцна до 16.06.2020 година (вторник) до 15:00 часот на последниот ден од завршувањето на Јавниот повик, со назнака:

Јавен повик за субвенционирање во постапката за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на субјектот кој ја поднесува пријавата.

Неуредните апликации/пријави кои не се доставени на начин како што се бара во горенаведениот текст, односно кои содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и оние кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 078/486-950

Датум: 14.05.2020 година

Скопје

**Комисија за спроведување и објавување оглас и
спроведување на постапката за доделување
финансиска поддршка за поправка и санација
на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции
и кровни покривачи на станбени згради за
колективно домување во Општина Карпош**